


Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



6
2019

VOL. 165

 Есеј на основачот  

Очи кои го гледаат доброто во другите

Иако ништо не е така пријатно како примање на пофалба, луѓето се чини дека не сакаат да ги фалат другите.

Јас сум често прашуван, “Како јас можам да бидам како тебе и да ги гледам добрите точки на луѓето без да се фокусирам на нивните грешки?” Јас се сомневам дека луѓето само ги гледаат недостатоците на другите затоа што нивниот порив да се натпреваруваат е премногу јак. Луѓето даваат се од себе за да се заштитат себеси-вклучувајќи обидување да не се покажат нивните слабости-и повеќето од нив не сакаат да дозволат да изгубат.

Јас не се обидувам да “победам” на таков начин. Наместо тоа, јас сум брз да ја симнам мојата капа кон тие кои ме надминуваат и ги замолувам да ме подучуваат. Затоа што ние сме

сите пријателски деца на Будата, каков смисол има тоа да се обидуваме да се натпреваруваме еден со друг? Со овој начин на размислување, ние сме ослободени од грижата за самоодбрана која нè става во лудачка кошула. Ова природно создава великодушност која ни овозможува нас да го видиме доброто во другите луѓе. Ние имаме очи на сочувство.

Ако маж и жена можат да ја зачуваат оваа великодушност, нивниот секојдневен живот драматично ќе се промени. Јас верувам дека тука лежи тајната на добивање искрена пофалба.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан 9*
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 250-251

Живеејќи го Лотосот Број 165 (Јуни 2019)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Сузуки
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Проучувајќи ги Будините учења

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



Проучувањето на Дармата е дел од секојдневниот живот

Во поглавје 2 на Лотос Сутрата, “Вешти значења,” ние го гледаме терминот “проучува”:

“Дармата на сите буди е како ова:
Употребувајќи илјадници милиони на вешти значења,
Тие ја подучуваат Дармата на секој соодветен начин.
Без доволно проучување,
Тоа неможе целосно да се сфати.”

Будите употребуваат многу значења за да го разјаснат учењето соодветно на луѓето кои го слушаат тоа, но тие “без доволно проучување” неможат да го осознаат тоа. Обрато изразено, преку проучување, ние би требало да бидеме способни да осознаеме, самите ние, која и да лекција е неопходна во тоа време.

Патем, Јапанското снежнозвонче дрво (*Suisyax jayāniцус*), кое има гранки полни со бели цутови во ова време на годината, е предмет на оваа поема: “Дрво преплавано со гласови: снежнозвонче е во целосно цветање.” Додека многу луѓе го гледаат дрвото полно со цутови и мислат дека тоа изгледа убаво, колку освежувачко е чувството на гледање на дрвото “преплавано со гласови”? Мислејќи, тогаш, за тоа што тие “гласови” ни кажуваат нам, јас мислам дека тие можат да нè научат на многу нешта.

Дека Будата ја подучува Дармата на секој и на сите од нас на начин соодветен на времето и околностите е како снежнозвонче дрво кое цута во целосен раскош, создавајќи “гласови” кои им кажуваат на некои луѓе да го осознаат принципот на непостојаност (кој истакнува дека сите нешта се менуваат непрекинато во циклусот на раѓање и смрт) додека им кажува на други луѓе за важноста на целосното живеење во сегашниот момент.

Кога ние ги чувствуваме работењата на Вистината во оквир на природниот свет и во сите видови на случувања околу нас и ние се обидуваме да го слушнеме гласот на Будата во нив, ние стануваме способни да размислуваме за нашите сопствени арогантни или пресметувачки умови, да стекнеме храброст да живееме искрено, и да направиме нов чекор напред. Повторувањето на овој процес е “проучување.”





Практикување на вербата е самото “Проучување”

Нештата кои се случуваат околу нас секој ден се ништо друго освен Дармата, која Будата ја подучува на нас со користење на “илјадници на милиони на вешти значења.” Секој кој го прави напорот да го прифати овој факт може да го осознае ова.

Сепак, попрво отколку да се биде само нешто со кое вие стекнувате знаење, проучувањето е, преку повторување на практикувањето, нешто кое ви помага вам да го направите вашиот сопствен живот таков кој е во согласност со Будините учења. На пример, ајде да кажеме дека вие сте во расчекор со некој близок на вас. Пред да ја обвинувате таа личност, ако вие наместо тоа чувствувате дека тој или таа ве подучува дека вие не сте биле доволно обзирни, тогаш вие можете да направите искрено извинување. Слично на тоа, кога се соочувате со тешка ситуација, прашајте се себеси, што оваа ситуација ме подучува во овој момент? Ова води кон практикување на позитивна перспектива и правејќи го тоа дел од вашиот начин на живот.

Дури тогаш, ние не можеме да кажеме дека нашите умови се спокојни цело време или способни да прифатат се што може да се случи како лекција од Будата. Понекогаш осознавањето доаѓа брзо кон нашите умови, но во други времиња ние сме вознемирени со сомнеж и неизвесност.

Како членови на Ришо Косеи-каи, тоа што ги врти нашите сомневачки умови назад кон Будините учења се “рецитирањето на сутрата” и “водејќи ги другите кон вербата, поддржувајќи ги нашите пријатели членови во Патот, и присуствувајќи на *хоза* собираите.” Тие две практикувања, заедно со “проучување и практикување на Дармата,” се наречени трите основни практикувања на вербата. “Рецитирајќи ја сутрата” и “присуствувајќи на *хоза* собираите” спаѓа во сферата на проучување, и заради тоа ние можеме да речеме дека животот цврсто вкоренет во вербата може да биде сумиран со овој единичен збор, проучување.

Вртејќи се сега кон тоа зошто ја проучуваме Дармата, одговорот се наоѓа во редовите на светата книга кои претходат на тие цитирани погоре:

Се што јас правам е подучување и трансформирање на бодисатвите
Употребувајќи го Патот на Едното возило.
Затоа никој од моите верници не е шравака.

Баш како што овој пасус ни кажува, духот на бодисатвата престојува внатре во сите нас. Со други зборови, никој не треба да мисли дека нештата се во ред баш затоа што тој или таа самиот има среќа. Во овој смисол, друг важен елемент на нашето проучување е да ја делиме Дармата со други луѓе затоа што ние сакаме тие да бидат среќни, што носи со себе голема радост и среќа на чувство на единство со другите.

Од Косеи, Јуни 2019



Тројната Лотос Сутра: Резиме и Клучни Точки за Секое Поглавје

Поглавје 8

Гаранции за Будаство дадени на петте стотини верници

Темата на ова поглавје се гаранциите дадени на Пурна и на многу од другите блиски верници дека тие сигурно ќе достигнат будаство. Будата му гарантира на Пурна дека тој ќе стане буда наречен Дарма Разјаснувач Татхагата. Тој исто така им гарантира на неговите други верници дека тие ќе станат буди наречени Универзално Осветлување Татхагати.

Згора на тоа, Будата вели, “Така ќе биде со сите други шраваки,” што значи дека секој слушател на учењето кој вистински стреми кон просветлување конечно ќе го достигне тоа и ќе стана Универзално Осветлување Татхагата.

Будата исто така му дава инструкции на Маха-Касјапа да ја донесе оваа порака на тие кои не се присутни во собранието-шраваките кои станале од нивните Дарма седишта и си заминале за време на епизодата на “заминување на петте илјади” во поглавје 2, “Вешти значења.” Значењето на ова, пак повторно, е дека веднаш штом некој го слуша учењето на Будата, формирана е врска. Дури и да таа личност може да си замине, врската не е никогаш скршена-во одредено време покасно, оваа личност ќе запомни и ќе се врати кон патот на Будата, и во свое време ќе достигне просветлување. Слично на тоа, ако ние, современи верници на Будата, ги научиме учењата на Лотос Сутрата и ги практикуваме нив, ние исто така сигурно ќе станеме Универзално Осветлување Татхагати.

Сите ќе станат Универзално Осветлување Татхагати

Како што името јасно покажува, Универзално Осветлување Татхагата е присуство кое носи светлина насекаде во светот. Во истото поглавје, Будата објавува дека сите од тие татхагати си

“даваат гаранција на следниот,” што значи дека еден татхагата дава гаранција на друга личност, и таа личност дава гаранција на друга личност, секогаш по таков ред. Секој од нас кој ги учи и практикува учењата на Будата во одредено време ќе ја прими гаранцијата на станување на Универзално Осветлување Татхагата. Ние исто така имаме должност да ја дадеме оваа гаранција на друг. Така, постепено, Универзално Осветлување Татхагатите се множат, и нашиот свет ќе стане чиста земја исполнета со светло.

Ова е значењето кое ние можеме да го прочитаеме од врвната гаранција која е темата на ова поглавје.

Параболата за драгиот камен во облеката

Верниците кои директно ги примија Будините гаранции се прерадувани, и тие стојат во благодарност пред него. Тогаш, Ајната-Каундинја ги признал грешките на верниците, велејќи дека тие биле задоволни со помалата





мудрост стекната преку едноставно отстранување на нивните оскрнавувача, и дека тие верувале дека имале достигнато вистинско просветлување. Тој ја раскажал оваа парабола за да го илустрира нивниот пропуст:

Одреден сиромашен човек отишол да види близок пријател. Овој пријател го забавувал него со храна и вино, и тој станал сосема пијан и заспал. Во меѓувреме, неговиот пријател морал да замине ненадејно по работа. Не сакајќи да го вознемирува спиењето на човекот, неговиот пријател сошил бесценет драг камен во поставата на неговата облека како подарок, заради тоа што знаел дека во последните години неговиот пријател потонал во сиромаштија. Лежејќи таму пијан, човекот бил целосно несвесен за ова.

Откако се разбудил, човекот приметил дека неговиот близок пријател си заминал, и затоа тој заминал. И се вратил на неговиот живот на сиромаштија, на крајот завршувајќи како скитник кој лутал во друга земја. Тој поминал низ многу тешкотии обидувајќи се да обезбеди храна и облека за себеси, и тој бил задоволен со секој мал прилив кој тој можел да го добие.

Откако поминало значајно време, се случило човекот да налета на неговиот стар пријател на патот. Пријателот бил шокиран од излитената појава на човекот и рекол, “Како тоа да ти сеуште се бориш за храна и облека? Колку будалест си ти? Јас сакам ти да бидеш способен да имаш мирен и лесен живот, и така на тој ден јас сошив бесценет драг камен во шавот на твојата облека.” Тогаш тој посегнал и го земал драгиот камен од поставата на валканата јака и рекол, “Оди сега и продај го тој драг камен така да ти можеш да купиш се што ти треба; ти ќе бидеш способен да живееш целосно ослободен од сета сиромаштија и нужда.”

Откако ја завршил оваа парабола, Ајната-Каундинја и другите верници ја изразиле нивната искрена благодарност кон Будата, велејќи, “Будата е како блискиот пријател на овој човек. Кога Будата бил сеуште бодисатва тој подучувал на сите од нас дека затоа што



секој го поседува овој бесценет драг камен-буда-природата-ние сите сме способни да достигнеме просветлување преку практикување. Но ние бевме занесени во сон и наскоро забравивме на тоа, и заради оваа причина ние бевме несвесни за тоа. Кога ние го достигнавме архат Патот, ние по грешка претпоставивме дека едноставно да се отстранат нашите оскрнавувача било врвно просветлување. Меѓутоа, стремешот да го бараме разбудувањето на буда-Врвното Совершенство Разбудување-остана скриен во длабочините на нашите умови. Некако, ние осетивме дека ни недостига нешто. Баш сега, Будата нè разбуди нас. Сега знаеме дека ние сме навистина бодисатви кои ја имаат можноста на крајот да станеме буди преку култивирање на бодисатва практиките и правење најдобро што можеме за луѓето во светот. Ние сме сега исполнети со голема радост.”

Ова поглавје завршува со Ајната-Каундинја и другите кои изразуваат искрена благодарност.

Човечките битија немаат знаење за суштината на сопството

Буда-природата ги опфаќа и капацитетот да се стане буда и суштината на буда. Претходното индицира дека секој може да достигне будаство еден ден согласно со нивните напори-во овој



случај, ние ја гледаме буда-природата во однос на нашето практикување на Буда-патот. Другото значи дека суштината на секое човечко битие не е различна од таа на буда: тоа е сопствена суштинска природа.

Иако сите од нас ја имаме буда-природата во овој смисол, ние имаме тешкотија да ја осознаеме. Причината за ова е дека ние цврсто веруваме дека телата и умовите кои лудо бркаат храна и облека и ги следат нашите желби се никој друг отколку нашите сопства.

Бедниот човек во параболата е баш таа слика на нас обичните луѓе. Неговиот богат пријател, како Вечниот Буда кој ја дарува буда-природата на секое живо битие, му има дадено нему бесценет драг камен, но тој не осознава дека го има тоа. Ние, како него, бараме само да ги задоволиме нашите потреби и не го приметуваме драгоценото нешто кое го имаме. Како резултат, ние стануваме повеќе изгубени како што одиме понатаму и понатаму во компликациите на нашите живот без шанса да бидеме ослободени.

Учењето на Шакјамуни ја разбудува нашата свесност

Будата кој се појавил во овој свет како Шакјамуни подучувал дека целото човештво подеднакво ја поседува буда-природата-бесценет драг камен во поставата на облеката на бедниот човек во параболата-и ова учење ја разбудува нашата свесност. Во моментот кога ние ја добиваме оваа свесност, нашите умови се прошируваат, се осветлуваат, и стануваат слободни, и ние стекнуваме голема доверба во нашиот иден живот.

Ние сме веќе ослободени


Во резиме на ова, параболата нè подучува дека, фактички, ние сме веќе ослободени. Суштината на секоја личност е слободниот и неограничен живот-буда-природата-која е едно со Вечниот

Оригинален Буда. Затоа што ние не го знаеме ова, ние сме фатени во борбите на животот. Но не е тешко да се биде ослободен. Нас ни треба само вистински да се разбудиме кон фактот дека нашата суштина е буда-природата, што значи дека ние сме веќе ослободени.



*Тројната Лотос Сутра: Резиме и Главни Точки за
секое поглавје (Ново издание)
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр. 86-93*

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
 Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224
 e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street, Suite #1, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
 e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003 U.S.A.
 Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
 e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
 P.O. Box 692148, San Antonio, TX 78269, U.S.A.
 Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
 e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
 Tel: (727) 560-2927 e-mail: rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
 Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
 e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
 Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740 U.S.A.
 Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
 Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
 e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
 Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
 Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
 e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
 Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
 e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
 Tel: 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com
<http://rkchi.org/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
 Tel: 1-405-943-5030 Fax: 1-405-943-5303
 e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
 Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
 CEP 04116-060 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377 Fax: 55-11-5549-4304
 e-mail: rissho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
 CEP 08730-000 Brasil
 Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420,
Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan

Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224

e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibrk-rk.org/>

Branches under the Headquarters**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation

Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division**Rissho Kosei-kai of Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna**Rissho Kosei-kai of Singapore****Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand

Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh

Tel & Fax: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station:
Mirshari, District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu**Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka

Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**Branches under the Headquarters****Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia

Tel & Fax: 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of Paris**